



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 1 декември 1961
Скопје
Број 38 Год. XVII

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овсј брзј чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

216.

На основа член 30 став 2 од Законот за урбанистичкото планирање („Службен весник на НРМ“ бр. 31/58), Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ ОДЛУКАТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КОЈА ГО ЗАМЕНУВА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

До донесувањето на урбанистичкиот план за населените места односно одделните подрачја (во натамошниот текст: населби) каде нема донесен урбанистички план, народниот одбор на општината е должен да донесе одлука со која времено ќе се регулира изградбата и уредувањето на населбите (во натамошниот текст: одлука која го заменува урбанистичкиот план).

Член 2

Одлуката која го заменува урбанистичкиот план ги содржи следниве елементи:

1. Градежен реон
2. Намена на површините
3. Сообраќајна мрежа
4. Систем на градба
5. Комунални инсталации и комунални објекти
6. Надградба и доградба на објектите
7. Уредување и организација на двориштата
8. Етапи на градба
9. Културни паметници и природни реткости
10. Постапка за издавање на локации, и
11. Постапка за одредување регулациона линија.

Член 3

Одлуката која го заменува урбанистичкиот план покрај текстуалниот дел на елементите од претходниот член, треба да содржи и графичко решение на уличната мрежа и намената на површините.

Изготвувањето на графичкото решение ќе се заснива на ситуационен план во размер до 1 : 5.000.

Доколку постојат солидни ситуациони планови во размер до 1 : 2.500 ќе се изготви и решение за системот на градба.

Член 4

По исклучок од претходниот член, населбите кои не се седишта на општинските народни одбо-

ри односно за кои се предвидува обавезен срок од 10 години за донесување на урбанистички планови според членот 29 став 2 точ. в) од Законот за урбанистичкото планирање, одлуката која го заменува урбанистичкиот план се изготвува без графичко решение, доколку за истите не постојат ситуациони планови, односно ако не е извршено геодетско снимање на соодветната населба.

Член 5

Одлуката од членот први на овој правилник се донесува по истата постапка како и за урбанистичките планови.

1. Градежен реон

Член 6

Градежниот реон ја опфаќа територијата наменета за изградба на населбата.

Градежниот реон се дели на потесен и поширок.

Потесниот градежен реон го опфаќа изградениот дел од населбата.

Поширокиот градежен реон го опфаќа неизградениот дел од територијата наменета за перспективниот развој на населбата за одреден период на време.

Член 7

Границите на потесниот и поширокиот градежен реон се одредуваат врз основа на анализирањето степенот на досегашното искористување на зафатеното земјиште, природните можности за ширењето на населбата, како и стопанскиот односно перспективниот развој на истата.

Границите на градежниот реон, во смисла на овој правилник, се одредуваат независно од границите на градежниот реон, во смисла на Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/58) и не мораат да се поклопуваат со нив.

2. Намена на површините

Член 8

Намената на површините на градежниот реон се утврдува според тенденциите на развојот на населбата и функциите кои во истата ќе се одвиваат.

Член 9

Во населбата површините на градежниот реон можат да бидат наменети:

- за становање
- за административно-управни и други јавни објекти

- за индустриски и други стопански објекти
- за јавно зеленило и рекреација
- за гробишта
- за специјална намена.

Член 10

За нови станбени површини треба да се изберат здрави терени кои имаат добра врска со површините за индустријата, центарот на населбата, сообраќајните артерии и др.

Во станбените површини потребно е да се одредат и сите потребни пратеки објекти (снабдување, школи, детски установи, игралишта и др.), како би тоа претставувало една урбанистичка целина.

Член 11

Објектите од административно-културен карактер (управни згради, дом на културата и сл.) по правило, ќе се лоцираат во центарот на населбата односно во центарот на станбената заедница.

Во потесниот центар на населбата, приземјата на станбените и други објекти можат да се користат за работни простории (угостителство, трговија и др.)

Член 12

При одредување површините за индустриски и други стопански објекти, ќе се води сметка за размештајот на постојните и планираните железнички и патни комуникации во населбата, за правецот на ветровите, за текот на водите и друго.

Член 13

Површините за зеленило и рекреација треба да се одредат спрема големината на населбата и потребите на населението, водејќи сметка за можностите за реализација на истите, како и да овие површини бидат поврзани со површините за становање и центарот на населбата.

Член 14

Во секоја населба мора да се обезбеди место за гробишта.

Местата за гробишта треба да бидат суви и на потребно растојание од населбата, а посебно од објектите кои служат за снабдување со вода за пиење.

Големината на местото за гробишта ќе се определи со оглед на предвиденото зголемување на населението и општествениот процент на смртноста.

Член 15

Површините за специјална намена (за војни објекти, складишта за гориво и лесно запаливи материјали) по правило, би требало да бидат одвоени од другите површини.

3. Сообраќајна мрежа

Член 16

Сообраќајната мрежа треба да се класифицира на транзитни, главни и станбени улици. Потребно е за улиците да се одреди нивната ширина, како и условите за лоцирањето на разни рекламни столбови, автомати, трансформатори, бензински пумпи и друго во склад со перспективниот развој на населбата.

4. Систем на градба

Член 17

Густината на становањето, како и големината и висината на објектите се одредува според конкретните услови на населбата, водејќи при тоа сметка за рационално користење на земјиштето, економичноста на градбата и др.

5. Комунални инсталации и комунални објекти

Член 18

Во одлуката потребно е да се одреди начинот на водоснабдувањето, одводнувањето на отпадните води, електричното осветлување и другите комунални објекти со одредување на минимални димензии за истите, водејќи сметка за хигиенските услови на населбата.

6. Надградба и доградба на објекти

Член 19

Наградба и доградба може да се предвидува на постојните градежни објекти.

Надградување на згради ќе се врши само во оние делови на населбата односно во оние улици во кои е предвидена изградба на повеќекатни згради или во кои постојат претежно повеќекатни згради.

Доградувањето ќе се врши само на згради каде за тоа има услови.

7. Уредување на дворовите

Член 20

Дворовите можат да бидат колективни (дворови за колективни станбени згради) и индивидуални (дворови за фамилијарни станбени згради).

Големината на дворовите, како и оградувањето на истите, ќе се утврди со одлуката.

Колективните дворови треба да се уредат со украсно зеленило, а индивидуалните со такво на дворното место кон улицата.

Во периферните делови на населбата може да се предвиди и изградба на споредни згради во дворот, со тоа што ќе се одреди нивната височина и намена, оддалеченоста на истите од станбената зграда, како и нивниот положај во дворот, така да истите не бидат пред станбената зграда.

8. Етапи на градба

Член 21

Градбата треба да се одвива по етапи.

Етапната градба треба да се заснива врз заклучоците од анализата за перспективниот развој на населбата.

9. Времена намена на неизградените земјишта

Член 22

За неизградените земјишта, на кои во перспектива ќе се градат постојани објекти, потребно е да се одреди нивната временна намена (игралишта,

спортски терени, места за паркирање на возила и др.). Во случај, за овис земјишта да не се одреди времената намена, потребно е долж нивната регулациона линија да се оградат со соодветна ограда. Оградата мора да биде таква да не го нагредува изгледот на населбата и да не претставува опасност за минувачите.

10. Културни паметници и природни реткости

Член 23

При донесувањето на одлуката треба да се имаат во предвид постојните прописи, кои се однесуваат на паметниците на културата и на природните реткости.

11. Постапка за издавање на локации

Член 24

За изградба на нови градежни објекти, за надградба и доградба и за измена на постојниот објект мора да се прибави решение за локација.

Член 25

Решението за локација особено содржи: основна намена и капацитет на објектот, положбај на објектот во однос на соседните објекти и регулационата линија, нивелета, хоризонтален и вертикален габарит на објектот, место и начин на поврзувањето на објектот со комуналните инсталации (водовод, канализација, електрика и др.), условите за оспособување на земјиштето за градење, битни карактеристики за надворешниот изглед, обликот и бојата на објектот и краен срок за отпочнување со градбата.

Член 26

Решението за локација го донесува, по барање на заинтересираната странка, органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за урбанизам.

Решението за локација се донесува во срок од 30 дена од денот на барањето.

Член 27

Решението за локација ја губи важноста ако изградбата на објектот не отпочне во срок одреден со решението.

По исклучок, од оправдани разлози, срокот за отпочнување на градбата може да се продолжи најмногу до 6 месеци.

12. Постапка за одредување на регулациона линија

Член 28

Пред да отпочне градбата на објектот потребно е за истиот да се одреди регулациона линија и нивелета.

Регулационата линија и нивелетата ја одредува, по барање на заинтересираната странка, управниот орган на општинскиот народен одбор надлежен за урбанизам.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Одлуки кои го заменуваат урбанистичкиот план не можат да се донесуваат по истекот на сроките за донесувањето на урбанистичките планови, предвидени со член 29 од Законот за урбанистичкото планирање.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1372

23 октомври 1961 година

Скопје

Претседател

на Советот за социјална политика
и комунални прашања на НРМ,
Трајче Грујоски, с. р.

217.

На основа член 49 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 година) и член 58 од Правилникот за пресметнување и плаќање на придонеси од личниот доход од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“ број 3/60 и 17/61 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 29 мај 1961 година донесува

О Д Л У К А ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Најмал број на осигуреници запослени кај поодделни исплатители на личниот доход, кој обврзува на одредување на одделен придонес се утврдува на 40 работници односно службеници.

Во овој број не влегуваат учениците во стопанство и работниците што се во привремен работен однос.

Собранијата на поедини околиски заводи за социјално осигурување можат со свои одлуки да предвидат и помал број на осигуреници кој обврзува на одредување на одделен придонес за здравствено осигурување.

Во основницата за пресметнување и плаќање на одделниот придонес за здравствено осигурување влегуваат нето примањата на кој се плаќа придонес по општите стопи или по стопи на придонесот за здравствено осигурување.

2. Најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник како и најнизок процент на отсутување од работа по болест и повреда, за кое отстапување ќе се определува одделен придонес се утврдува и тоа:

а) најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник годишно во износ од динари 7.000 во кој основ влегуваат расходите за надомест вместо плата по болест и повреда и болничко лекување;

б) најнизок процент на отсуствување од работата по болест и повреда од 2,60%.

Како основ на применување на одделен придонес служи просекот на расходите наведени под а) и процентот на отсуствување од работа наведен под б) сствен во претходно тромесечје.

3. За поодделни стопански гранки одвоено од точка 2 под б) се одредува процент на отсуствување од работа и тоа:

— шифра	114	црна металургија	2,8
„	115	обоена металургија	6,2
„	116	неметални рудници	4,0
„	117	метална индустрија	3,3
„	119	електро индустрија	3,6
„	120	хемиска индустрија	4,0
„	121	индустрија на градежен материјал	3,6
„	122	дрвна индустрија	3,3
„	124	текстилна индустрија	4,6
„	125	индустрија за кожи и кондури	4,3
„	127	прехранбена индустрија	3,1
„	128	графичка индустрија	3,9
„	129	тутунова индустрија	4,1
„	411—416	градежништво	3,2
„	511	сообраќај	3,5
„	811—813	комунална дејност	2,9

Одделниот придонес за исплатителите на личниот доход по наведените гранки под точка 3 ќе се применува само на процент на изостанци од работа по болест и повреда, а не и на расходите по здравствено осигурување без оглед на висината на бројот на запослените работници и службеници.

4. Најмало отстапување од просекот на расходите за здравствено осигурување по еден активен осигуреник и најмало отстапување од процентот на отсуствување од работа по болест и повреда за чие пречекрување обавезно ќе се определува одделен придонес, се одредува:

а) кај расходите отстапување за секој 500 динари годишно или тримесечно 125 динари и

б) кај отсуствување од работа за секое отстапување од 0,30%.

5. Најмалите стопи за одделен придонес за здравствено осигурување што ќе се определуваат задолжително за определеното отстапување од просекот на расходите односно од процентот на отсуствување од работа на подрачјето на околинскиот завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа одлука се утврдува на 0,50% на нето износ на личниот доход, со тоа што највисока стопа на одделен придонес за здравствено осигурување определено со таблиците на поодделни околински заводи за социјално осигурување не може да биде поголема од 4% односно стопа за враќање — бонифицирање на придонесот поголема од 2% од нето износот на личниот доход.

Спрема елементите наведени во точка 4 на оваа одлука одделните стопи се одредуваат:

а) За отстапување над просекот:

Ако е просекот			Стопа на одделен придонес на личен доход изнесува
на расходите надминат за		отсуствувањето надминато за	
годишно	тримесечно		
500	125	0,30	0,50%
1.000	250	0,60	1.—%
1.500	375	0,90	1,50%
2.000	500	1,20	2.—%
2.500	625	1,50	2,50%
3.000	750	1,80	3.—%
3.500	875	2,10	3,50%
4.000	1.000	2,40	4.—%

б) За отстапување под просекот:

За расходите помали за		Отстапување помало	Стопа на одделен придонес на личен доход за враќање изнесува
годишно	тримесечно		
500	125	0,30	0,50%
1.000	250	0,60	1.—%
1.500	375	0,90	1,50%
2.000	500	1,20	2.—%

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, собранијата на околинските заводи за социјално осигурување донесуваат таблица на одделен придонес за здравствено осигурување со тоа што треба обавезно да се земаат во предвид минималните стопи предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие рамки да бидат составени.

7. Ако е просекот на расходите, односно отсуствувањето од работа за подрачјето на околинската пениска од утврдените просеци со оваа одлука (пониски од 7.000 динари годишно односно 2,60%) собранијата на околинските заводи за социјално осигурување, своите таблица ги утврдуваат спрема просеците на подрачјето на околинската.

8. Ако кај поодделни обврзници на придонесот се утврди отстапување и од најмалиот просек на расходите за здравствено осигурување односно најмалите проценти на отсуствување од работа поради болест и повреда, околинскиот завод за социјално осигурување ќе спредели стопа на придонесот по основ кој дава попосволна стопа.

9. Одредените проценти за поедини стопански гранки (точка 3 од оваа одлука), заводите се должни да ги земаат во предвид при донесувањето на таблиците по одделната стопа, односно околинските заводи се должни за секое наведена стопанска гранка да донесуваат одделни таблица.

10. Упатство за начинот на спроведувањето на оваа одлука дава Извршниот совет на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзината согласност ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — Белград и ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на стопите

на одделен придонес под 07 број 986/1 од 18-IV-1960 година.

Број 07-1632/1
29 мај 1961 година
Скопје

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Претседател,
Ѓоре Дамески, с. р.

Собранието на Ссјузниот завод за социјално осигурување — Белград под 06 број 10158/1 од 7-X-1961 година, даде согласност во смисла на т. 11 од предната Одлука.

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

218.

На основа член 25 и 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, број 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 29 мај 1961 година донесува

О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

I

Околистките заводи за социјално осигурување за 1961 година ќе уплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 4%-тен износ од вкупниот приход од придонесот за здравствено осигурување.

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за задолжително здравствено реосигурување, се издвојува 10% во резерва на фондот.

II

Во смисла на член 25 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, утврдени се следните републички просеци како и најмалите проценти на отстапување на тие просеци, по кој ќе се врши надоместувањето од фондот за задолжително здравствено реосигурување:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек со отстапувањето од минус 3%;

2. Просечен број на деновите на болувањето од ТБЦ, по активен осигуреник на товар на социјалното осигурување стварен просек — без отстапување;

3. Просечен број на активните осигуреници жени — стварен просек зголемен за 2%;

4. Просечен број на членови на фамилија по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек зголемен за 2%.

III

Во смисла член 26 од истата Уредба, висината на надоместувањето по фондот за задолжително реосигурување за поодделни случаи на реосигурувањето се определува:

1. До колку просечниот годишен приход од придонесот за здравствено осигурување по еден осигуреник е помал од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши во 70%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просекот на околисткиот завод за социјално осигурување;

2. До колку просекот на деновите на болување од ТБЦ на товар на социјалното осигурување е поголем од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши по 550 динари за секој ден на изостанок од работа над просекот;

3. До колку просекот на активни осигуреници — жени е поголем од републичкиот, надоместувањето ќе се врши во износ од 3.400 динари годишно по активен осигуреник жена над просекот;

4. До колку просечниот број на членовите на семејство на осигуреници е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши во износ од 2.800 динари годишно за секој член на семејството над републичкиот просек.

IV

Пресметувањето на премии и надоместоци документирање на барањата за надомест, како и постапката за остварување на правото на надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. На крајот на секој календарски месец, околистките заводи за социјално осигурување и нивните филијали ќе вршат пресметување на премии и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Републичкиот завод.

2. Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. Утврдувањето на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија спроменати во оваа одлука.

За таа цел околистките заводи за социјално осигурување должни се да по истекот на секое календарско тримесечје испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот на годината сведенија со соодветните документи врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали настанале причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметување со заводите каде настанале случаи за реосигурување и ќе донесе решение за признавање на правата за надоместувањето и за висина на надоместувањето по поодделни случаи.

5. Во периодот помеѓу поодделни пресметки Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот пресметковен период.

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, а за надоместување доаѓа во обзир само разликата помеѓу

извршената исплата на аконтацијата и конечната пресметка на надоместувањето што припаѓа за соодветна година.

7. До колку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се исправни или пресметките се погрешни ќе бара од заводот да го истото надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

V

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1961 год.

VI

Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување, 07 број 985-1 од 25 април 1960 година.

Број 07-1633/1
29 мај 1961 година

Скопје
Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р. Претседател,
Горе Дамески, с. р.

Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — Белград под бр. 10158/1 од 7-X-1961 година, даде согласност во смисла на т. V од предната Одлука.

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за установување посебен додаток за службениците на научните установи кои работат под услови штетни по здравјето, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 14/61, се поткраднала долунаведената грешка, поради што се дава следната

ИСПРАВКА

на Одлуката за установување посебен додаток за службениците на научните установи кои работат под услови штетни по здравјето

Во точка V наместо „1960“ треба да стои „1961“.

Од Извршниот совет на НРМ — Скопје, 14 ноември 1961 година, бр. 09-764/2-60.

Ојласен дел

КОНКУРСИ

Комисијата за службенички работи на НОО Делчево, врз основа на член 21 од Законот за јавните службеници

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Еден референт во Отсекот за стопанство на работното место шеф на Отсекот за стопанство на НОО — Делчево;

2. Еден референт во Отсекот за општа управа и општествени служби на работното место референт за просвета и култура.

УСЛОВИ: За работното место под еден — виша стручна спрема и пет години управна пракса, а за работното место под 2) виша педагошка школа и 3 години управна пракса.

Приправници немаат право на конкурс.

Конкурсот се заклучува петнаесет дена по објавувањето. Кандидатите кон својата пријава треба да поднесат куса биографија. (1491)

Комисијата за службенички работи на НОО Делчево, врз основа на член 21 од Законот за јавните службеници
распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Еден референт во Отсекот за стопанство на работното место референт за план, анализа и статистика.

УСЛОВИ: Висока стручна спрема и положен стручен испит.

Конкурсот се заклучува триесет дена по објавувањето. Кандидатите кон својата пријава треба да поднесат куса биографија. (1492)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 170, страна 447 е запишано следното: Илија, Бајалски, директор на Дистрибутивното електрично претпријатие „Никола Тесла“ во Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието, со решение на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 1248 од 25-II-1960 година, е назначен Секуловски Дане. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Јован Захов, сметано од 13-VIII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 552/60. (1266)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: На досегашните потписници на Угостителското претпријатие „Македонија“ — Гостивар и тоа: Светозар Трифуновски и Диле Серафимовски им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Фотир Синадиновски, како в.д. директор, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 1238 од 7-IV-1960 година е поставен за таков, Трајче Ламбески, шеф на сметководството, и секретарот Добре Пандило-ски, сметано од 21-VI-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 442/60. (1267)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 272, страна 985 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 3980 од 1-VII-1960 година фирмата на Шумското стопанство „Шар“ — Гостивар во иднина се менува и ќе гласи: Шумски комбинат „Јавор“ — Гостивар.

Покрај досегашниот потписник Стојан Ѓуровски, директор, комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето новоназначените потписници: Коста Костоски, Трпе Попоски и Раде Ристоски, сметано од 2-VII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 473/60. (1269)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 250, страна 657 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во село Глумово на Трговското претпријатие за промет со мешани, индустриски, прехранбени, деликатесни и книжарски стоки на мало „Снабдител“ — Ѓорче Петров, согласно со одлуката на Работничкиот совет бр. 4 од 27-V-1960 год., сметано од 1-VII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 551/60. (1272)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 304, страна 789 е запишано следното: Досегашните потписници на Рударскиот базен за хром „Радуша“ — Ѓорче Петров, се назначени следните лица: Јован Исајловски, директор, Урош Јанковски, раководител на економскиот сектор, и Чedomир Милошевски, секретар на претпријатието, сметано од 16-VIII-1960 година.

За нови потписници на Рударскиот базен за хром „Радуша“ — Ѓорче Петров, се назначени следните лица: Јован Исајловски, директор, Урош Јанковски, раководител на економскиот сектор, и Чedomир Милошевски, секретар на претпријатието, сметано од 16-VIII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 557/60. (1273)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, страна 65 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Бистра“, с. Галичник и тоа: Тало Филиповски, шеф на книговодството, и Бундалевски Блаже, претседател, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Тортевски Митре, раководител на килимарата, и Томо Караџов, шеф на книговодството. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Јован Равановски, управник на задругата, сметано од 6-VI-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 391/60. (1274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 114, страна 325 е запишано следното: Досегашниот директор на Земјоделското овоштарско-лезарско претпријатие „Лоза“, Гиновци, Кривопаланачко, Димитриевски Тодосов Бошко и книговодителот Серафимовски Колев Благоја се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: за директор Петар Серафимовски, назначен со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 03-1190 од 31-III-1960 година, Жарковиќ Нада, земјоделски техничар, и Трајковски Стевко, благајник, сметано од 13-VIII-1960 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 551/60. (1275)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 95, страна 411 е запишано следното: досегашните потписници на земјоделската задруга „Малина“ — Крива Паланка и тоа: Јоско Стефанов Јосифовски, Стевко Георгиев Стојчевски и Насе Костадинов Ангеловски, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата се назначени следните лица: Киро Цеков Владимирски, Љубомир Митев Христовски. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Митко Георгиев Мазаковски, сметано од 9-VI-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 402/60. (1276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 58, стр. 227 е запишано следното: Велиновски Јанче, книговодител, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Слога“ с. Умин Дол, Кумановско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на задругата е назначен Величковски Иван. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето од 6-VIII-1960 год. со стариот регистриран потписник Петковски Владо, управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 540/60. (1277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 164, страна 459 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-2033/1 од 6-VI-1960 година дејноста на Механичкото лимарско претпријатие „11 ноември“, Куманово, во иднина се проширува и со: производството на земјоделски справи и правење на железен намештај за домашни потреби.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 480/60. (1278)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

на „Службен весник на НРМ“ ЗА 1962 ГОДИНА

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1962 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековната уплатница што е приложена кон бројот 36/61.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1961 година.

Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот.

Бидејќи извесен број претплатници од 1961 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должната претплата од 1961 година.

СОДРЖИНА

- | | |
|--|---------------|
| 216. Правилник за елементите што треба да ги содржи одлуката на Народниот одбор на општината која го заменува урбанистичкиот план | — — — — — 553 |
| 217. Одлука за одделен придонес на здравственото осигурување | — — — — — 555 |
| 218. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување | — — — — — 557 |
| Исправка на Одлуката за установување посебен додаток за службениците на научните установи кои работат под услови штетни по здравјето | — — — — — 558 |